



Илија ПСАЛТИРОВ

ИЗБОРИ И ФУДБАЛ

Еве нè на прагот на уште едни парламентарни избори и како што е вообичаено, само се потврдува дека предизборната трка е натпревар без правила и без пардон. Иако сè уште официјално не е почната, неофицијално предизборната кампања на големо се води, а по првичните чекори на политичките партии, особено големите, очигледно ќе има многу лактови и сопки, но и подмествувања и плукања. Нешто слично на фудбалски натпревар од нашето првенство. Тоа што постојат закони и правила кои треба да се почитуваат, кому му е гајле? Кој ќе чека официјално судијата (Државната изборна комисија) да го означи почетокот на натпреварот? Едноставно и во соблекувалните и во ходниците, кои водат до теренот, веќе се разменија по неколку удари и од двете страни (се мисли на позицијата и на опозицијата). Дали стратегиите на двата тима ќе се покажат како добри, ќе покаже крајниот резултат од натпреварот, а до него тешко ќе се дојде. Има најави дека во ревијалниот дел, со цел да ја придобијат поддршката од навивачите, и двата тима имаат одлучено да даваат подароци за публиката. Едните ќе давале бесплатен Интернет, а другите бесплатно овошје. Не дека ќе даваат, ама тоа е маркетиншко освојување на теренот, инаку може на полувреме некои од гледачите и да си заминат. А бидејќи не е јасно колку пуб-

лика е за едната, а колку за другата екипа, зашто навивачите навиваат и за едните и за другите наизменично на четири години, останува да им "веруваме" на обложувалниците и на нивните извештаи (анкети). Според обложувалниците, овој натпревар ќе се карактеризирал со изедначена игра, но познавајќи ги капитените на двата тима, сигурно е дека до последен момент ќе се бие битката за постигнување на победоносниот погодок, кој води до тронот на кој вообичаено се гарантирани четири години уживање во вкусот на победата. Мала предност некои му даваат на тимот на опозицијата, иако од другата страна се најавува жестока борба на теренот. И додека сме во исчекување на првиот свиреж на судијата, тимовите веќе се објавени и се знаат главните играчи, таканаречени носители на играта. На општо разочарување на гледачите, тимовите не донесоа посебен квалитет и имиња од кои може да се очекува дека ќе го подигнат квалитетот на натпреварот, но и на претстојните натпревари кои победникот ќе ги има во европските купови. Иако се очекуваше дека младите кадри треба да доминираат на теренот, се чини дека старите волци не така лесно се откажуваат од можноста да истрчаат уште еден четиригодишен мандат. Голем дел од нив веќе одамна и не се во форма, ама пустата желба да се игра во првата постава на еден вака значаен натпревар, сепак ги стави во ситуација да се изборат за место

во тимот. А во тимовите има сè и сешто, од голгетери до фаул-играчи. Секако има поединци кои се издвојуваат со својот квалитет во двата тима, па дури и на клупата но, за жал, тие не се доволни за да гледаме квалитетен натпревар, а дека ќе има гинење на теренот за секоја топка, факт е. Па, оттука и може да се очекува тежок и исцрпувачки натпревар. Турнирот во мал фудбал, кој го имаа неодамна дел од играчите од двата тима, покажа дека главниот натпревар ќе донесе многу возбудања, а особено дуели меѓу одредени играчи. Секако, познавам некои од играчите и од двата тabora, кои навистина се ферплеј играчи, но во таа очекувана канонада од нечисти потези, нивните чисти и чесни намери, едноставно не ќе можат да дојдат до израз. Познато е дека ваквите натпревари се сметаа за натпревари од висок ризик, па затоа челниците на меѓународната "фудбалска" заедница, ги предупредија играчите од двата тима, дека само фер игра ќе може да ги донесе во европските купови, а од навивачите се очекува примерно навивање. Во спротивно ќе си правиме селска лига и ќе си играме само дома. Кога ќе се земе сè ова предвид, си велеам, кој ќе го гледа целиот тој натпревар!? Не е ли поарно да седнам и да гледам мини серијал од по 90 минути, колку што трае еден натпревар на претстојното светско првенство во фудбал!? Бидејќи ние, кој знае кога ќе играме на едно европско, а да не зборува-

ме за светско првенство, мислам дека најпаметно ќе ми биде наместо нашиот, да го следам светскиот фудбал, кој паралелно ќе се одржува. Ем, ќе гледам квалитетен фудбал, ем ќе се изнагледам вистински мајстории на теренот од страна на најдобрите светски фудбалери. Да беше нашиот натпревар во редовниот термин, на есен, ќе можеа и нашите "ѕвезди" да го следат светското првенство и барем да поднаучат како се игра вистински фудбал. Вака, ќе мора да се покажат на друг начин. Од друга страна, пак, имајќи го предвид патриотизмот, си велеам дали да ставам два телевизора еден до друг, па да можам да фрлам поглед како и на натпреварите од светското првенство, така и на нашиот, иако ми делува малку претерано!? Како и да е, и јас, како и сите останати гледачи, ќе биде неопходно да го дадеме својот глас на т.н. "телевоутинг" на 5 јули, кога ќе се избираат најдобрите играчи и тимот на натпреварот. А дали по 5 јули нашите избраници ќе работат напорно, вредно и, пред сè, чесно, за да го издигнат нашиот рејтинг на европско ниво, секако ќе покажат претстојните четири години. Само да не излезе и овој ден да го запаметиме исто како и 15 септември, кога едно ни ветуваа, а друго направија. Затоа драги наши "ѕвезди", играјте фер и чесно, зашто публиката ќе знае да го награди тоа. Во спротивно, ќе бидете испратени со негодувања и свирежи. На вас останува да изберете.